

20151494226

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

26 2015

. 08- 3900/1

26 2015

- Ѓорге Иванов, . . .

Трајко Вељаноски, . . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

1

„ ој 88/08, 06/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14 33/15), „ 25 (2) : „ : „ “.

2

- (1) 29 : 3.000 :
- 1) (22 1);
- 2) ,
- (22 2)
- 3) (24 3).
- (2) 30%
- (3) 300 450 (1) .
- (4) 300 450 (1) .

30 : 29 3
„(1) , ,
(2) .
(3) (1)
(4) (1)
(3)
(5)
(6) (5) , , , , ,
:
(7) (6)
(8) , „
32 32- 4
:
„ 32-
.“
5 30
6
7
.”